

A sИзбор на тип на прашалник (месечен или квартален).			
mese с	Овде, впишете го бројот на месецот кога е направено интервјуто.	1. Јануари 2. Февруари 3. Март 4. Април 5. Мај 6. Јуни 7. Јули 8. Август 9. Септември 10. Октомври 11. Ноември 12. Декември	mont hly_n onm onthl y
mont hly_ non mont hly	Месечен или квартален прашалник.	1. месечен 2. квартален	dem 1
dem 1	Пол на испитаникот. [ANK] НЕ ГО ЧИТАЈТЕ ОВА ПРАШАЊЕ. ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ГО ОДГОВОРОТ ПРЕКУ НАБЉУДУВАЊЕ.	1. Машки 2. Женски	dem 2_ye ar
dem 2_ye ar	Која е вашата година на раѓање? [ANK] ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ.	_____ '' i (Одбива да одговори)	dem 2
dem 2	Колку години наполните на Вашиот последен роденден? [ANK] ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ.	_____ '' i (Одбива да одговори)	dem 2_ag e
dem 2_ag e	Години на испитаникот.	_____ '' i (Одбива да одговори)	dem 2_gr oup
dem 2_gr oup	Старосна група во која испитаникот спаѓа.	1. 16-29 2. 30-49 3. 50-64 4. 65+	q1

B qГлавен прашалник.			
q1	Како се менуваше финансиската состојба на вашето домаќинство во текот на изминатите 12 месеци? Таа: [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Се подобри многу 2. Се подобри малку 3. Остана иста 4. Се влоши малку 5. Се влоши многу 97. Не знам (не читај!!)	q2
q2	Како очекувате да се менува финансиската состојба на вашето домаќинство во текот на следните 12 месеци? Таа: [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Ќе се подобри многу 2. Ќе се подобри малку 3. Ќе остане иста 4. Ќе се влоши малку 5. Ќе се влоши многу 97. Не знам (не читај!!)	q3
q3	Што мислите, како се менуваше општата економска состојба во државата во текот на изминатите 12 месеци? Таа [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Се подобри многу 2. Се подобри малку 3. Остана иста 4. Се влоши малку 5. Се влоши многу 97. Не знам (не читај!!)	q4
q4	Како очекувате да се менува општата економска состојба во државата во текот на следните 12 месеци? Таа: [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Ќе се подобри многу 2. Ќе се подобри малку 3. Ќе остане иста 4. Ќе се влоши малку 5. Ќе се влоши многу 97. Не знам (не читај!!)	q5
q5	Што мислите, како се развиваа цените на производите за широка потрошувачка во текот на изминатите 12 месеци? Тие:	1. Пораснаа многу 2. Растеа умерено 3. Пораснаа малку	q5_1 a

	[ANK] Прочитај ги одговорите	4. Останаа скоро исти 5. Паднаа 97. Не знам (не читај!!)	
q5_1 a	Што мислите, за колку проценти цените на производите за широка потрошувачка пораснаа во текот на изминатите 12 месеци? (Ве молам дадете ја вашата проценка). [ANK] ВПИШЕТЕ "F8" АКО ИСПИТАНИКОТ НЕ ЗНАЕ ДА ВИ ОДГОВОРИ.	_____ % ¿ (Не знам)	q5_1 b
q5_1 b	Што мислите, за колку проценти цените на производите за широка потрошувачка паднаа во текот на изминатите 12 месеци? (Ве молам дадете ја вашата проценка). [ANK] ВПИШЕТЕ "F8" АКО ИСПИТАНИКОТ НЕ ЗНАЕ ДА ВИ ОДГОВОРИ.	_____ % ¿ (Не знам)	q5_1
q5_1	Што мислите, за колку проценти цените на производите за широка потрошувачка пораснаа/паднаа во текот на изминатите 12 месеци? (Ве молам дадете ја вашата проценка). Цените на производите за широка потрошувачка пораснаа за ____% / паднаа за ____% .	_____ %	q6
q6	Споредено со изминатите 12 месеци, како очекувате цените на производите за широка потрошувачка да се развиваат во текот на следните 12 месеци? Тие ќе: [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Ќе се зголемуваат со поголема стапка 2. Ќе се зголемуваат со иста стапка 3. Ќе се зголемуваат со помала стапка 4. Ќе останат скоро исти 5. Ќе паднат 97. Не знам (не читај!!)	q6_1 a
q6_1 a	За колку проценти очекувате цените на производите за широка потрошувачка да пораснат во текот на следните 12 месеци? (Ве молам дадете ја вашата проценка). [ANK] ВПИШЕТЕ "F8" АКО ИСПИТАНИКОТ НЕ ЗНАЕ ДА ВИ ОДГОВОРИ.	_____ % ¿ (Не знам)	q6_1 b
q6_1 b	За колку проценти очекувате цените на производите за широка потрошувачка да паднат во текот на следните 12 месеци? (Ве молам дадете ја вашата проценка). [ANK] ВПИШЕТЕ "F8" АКО ИСПИТАНИКОТ НЕ ЗНАЕ ДА ВИ ОДГОВОРИ.	_____ % ¿ (Не знам)	q6_1
q6_1	За колку проценти очекувате цените на производите за широка потрошувачка да пораснат/паднат во текот на следните 12 месеци? (Ве молам дадете ја вашата проценка). Цените на производите за широка потрошувачка ќе пораснат за ____% / паднат за ____% .	_____ %	q7
q7	Како очекувате бројот на невработени лица во државата да се менува во текот на следните 12 месеци? Бројот: [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Ќе се зголеми значително 2. Ќе се зголеми незначително 3. Ќе остане ист 4. Ќе се намали незначително 5. Ќе се намали значително 97. Не знам (не читај!!)	q8
q8	Имајќи ја во предвид општата економска состојба, дали сметате дека сега е вистински момент за луѓето да направат капитални купувања, како што е купување на мебел, купување на електрични/електронски апарати, и т.н.? [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Да, сега е вистинскиот момент 2. Не е ни вистинскиот момент, но не е ни погрешен момент 3. Не, сега не е вистинскиот момент 97. Не знам (не читај!!)	q9
q9	Споредено со изминатите 12 месеци, очекувате да потрошите повеќе или помалку пари за капитални купувања во текот на следните 12 месеци, како што е купување на мебел, купување на електрични/електронски апарати и т.н.? [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Ќе потрошам многу повеќе 2. Ќе потрошам малку повеќе 3. Ќе потрошам скоро исто 4. Ќе потрошам малку помалку 5. Ќе потрошам многу помалку 97. Не знам (не читај!!)	q10
q10	Имајќи ја во предвид општата економска состојба, дали сметате дека сега: [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Е многу добар момент да се штеди 2. Е доволно добар момент да се штеди 3. Не е добар момент да се штеди 4. Е многу лош момент да се штеди 97. Не знам (не читај!!)	q11

q11	Во текот на следните 12 месеци, колку е веројатно дека ќе заштедите пари? [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Многу е веројатно 2. До некаде е веројатно 3. До некаде не е веројатно 4. Воопшто не е веројатно 97. Не знам (не читај!!)	q12
q12	Која од следните изјави најдобро ја опишува финансиската состојба на вашето домаќинство во моментот? [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Заштедуваме многу 2. Заштедуваме по малку 3. Само успеваме нашите примања да ги израмниме со нашите трошоци 4. Мораме да трошиме од нашите заштеди 5. Запаѓаме во долгови 97. Не знам (не читај!!)	q13
q13	Колку е веројатно дека ќе купите автомобил во текот на следните 12 месеци? [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Многу е веројатно 2. До некаде е веројатно 3. До некаде не е веројатно 4. Воопшто не е веројатно 97. Не знам (не читај!!)	q14
q14	Дали во текот на следните 12 месеци планирате да купите или изградите кука/стан (лично за Вас, за некој член од семејството, за изнајмување и т.н.)? [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Да, сигурно 2. Можно е 3. Најверојатно не 4. Не 97. Не знам (не читај!!)	q15
q15	Колку е веројатно дека ќе потрошите големи суми на пари за подобрувања и реновирања на вашиот дом во текот на следните 12 месеци? [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Многу е веројатно 2. До некаде е веројатно 3. До некаде не е веројатно 4. Воопшто не е веројатно 97. Не знам (не читај!!)	dem 3a

C dem Демографски прашања.			
dem 3a	Кое е вашето последно завршено образование?	1. Без образование 2. Завршено основно училиште 3. Завршено средно стручно училиште 4. Завршено средно училиште - Гимназија 5. Завршена виша школа 6. Завршен факултет - дипломски студии 7. Завршен факултет - мастер студии 8. Завршен факултет - докторски студии 98. Одбива да одговори	dem 3
dem 3	Кое е вашето последно завршено образование?	1. Завршено основно училиште 2. Завршено средно училиште 3. Завршена виша школа или факултет	dem 4
dem 4	Кој е вашиот брачен статус? [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Женет/Мажена 2. Неженет/Немажена 3. Вдовец/Вдовица 4. Разведен/Разведена 98. Одбива да одговори	dem 5
dem 5	Кој е вашиот работен статус? [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Вработен/-а 2. Невработен/-а 3. Пензионер/-ка 4. Домаќин/-ка 5. Ученик/-ка 6. Студент/-ка 98. Одбива да одговори	dem 6a0
dem 6a0	Кое е вашето моментално занимање?		dem 6a
dem 6a	Кое е вашето моментално занимање?	11. Неквалификуван физички работник 12. Полуквалификуван или квалификуван физички работник 13. Вработен надвор од произведен процес (администрација, службеник и сл.) 14. Високо квалификуван интелектуалец (адвокат, лекар, професор и т.н.) 15. Менаџер од среден ранг 16. Менаџер од врвен ранг 21. Високо квалификуван интелектуалец кој работи	dem 6

		самостојно (адвокат, лекар, професор и т.н) 22. Сопственик мала компанија, занаетчија и сл. 23. Сопственик на голема компанија, акционер и сл. 24. Фармер, рибар 25. Заработува пари на некој друг начин 31. Ученик 32. Студент 33. Домаќин/Домаќинка 35. Пензионер 36. Моментално невработен 95. Друго, што? _____ 98. Одбива да одговори	
dem 6	Која е вашето моментално занимање?	1. Самовработени лица и професионалци 2. Самовработени фармери 3. Службеници и канцелариски работници 4. Квалификуван физички работник 5. Останати физички работници 6. Други занимања 7. Невработен	dem 7
dem 7	Каков ви е режимот на работа? [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Со полно работно време 2. Со скратено работно време 98. Одбива да одговори	dem 8
dem 8	Кога станува збор за главата на домаќинството, каква е вашата поврзаност со него: [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Вие сте главата на домаќинството 2. Вие сте сопруг/сопруга на главата на домаќинството 3. Вие сте син/ ќерка на главата на домаќинството 4. Вие сте родител на главата на домаќинството 5. Вие сте некој друг роднина на главата на домаќинството 6. Вие не сте роднина на главата на домаќинството (поврзани по друга основа) 98. Одбива да одговори	dem 9
dem 9	Како би ја опишале својата улога во секојдневните набавки (леб, млеко..) во Вашето домаќинство - во која мерка Вие одлучувате што ќе се купи?	1. Сите или скоро сите одлуки околу набавките ги носите сам/а 2. Го организирате поголемиот дел од набавките 3. Рамноправно ја делите одговорноста за секојдневните набавки со другите членови на домаќинството 4. Ретко учествувате во секојдневните набавки 5. Воопшто не учествувате 98. Одбива да одговори	dem 10
dem 10	Колку членови брои вашето домаќинство? [ANK] ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ.	_____ '' i (Одбива да одговори)	dem 11
dem 11	Дали во домаќинството има деца помлади од 18 години? [ANK] ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ.	1. Да 2. Не i (Одбива да одговори)	dem 11_1
dem 11_1	Колку од нив се на возраст од 6 години или помлади? [ANK] ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ.	_____ '' i (Одбива да одговори)	dem 11_2
dem 11_2	Колку од нив се на возраст од 7 до 12 години? [ANK] ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ.	_____ '' i (Одбива да одговори)	dem 11_3
dem 11_3	Колку од нив се на возраст од 13 до 17 години? [ANK] ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ.	_____ '' i (Одбива да одговори)	dem 12
dem 12	Која е вашата национална припадност?	1. Македонец/Македонка 2. Албанец/Албанка 3. Ром/Ромка 4. Турчин/Турчинка 5. Србин/Србинка 6. Босанец/Босанка 7. Влава/Влаинка 95. Друго, што? _____ 98. Одбива да одговори	nac
nac	Која е вашата национална припадност?	1. Македонец/Македонка 2. Албанец/Албанка 3. Друго	dem 13

dem 13	Колку изнесуваа вашите лични месечни примања изминатиот месец? [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Без примања во изминатиот месец 2. Помалку од 50 евра 3. од 51 до 100 евра 4. од 101 до 200 евра 5. од 201 до 300 евра 6. од 301 до 400 евра 7. од 401 до 500 евра 8. од 501 до 600 евра 9. од 601 до 700 евра 10. од 701 до 900 евра 11. од 901 до 1100 евра 12. од 1101 до 1300 евра 13. од 1301 до 1500 евра 14. од 1501 до 1700 евра 15. од 1701 до 2000 евра 16. од 2001 до 2300 евра 17. Повеќе од 2300 евра 98. Одбива да одговори	dem 14
dem 14	Колку изнесуваа вкупните месечни примања на вашето домаќинство во изминатиот месец? [ANK] Прочитај ги одговорите	1. Без примања во изминатиот месец 2. Помалку од 50 евра 3. од 51 до 100 евра 4. од 101 до 200 евра 5. од 201 до 300 евра 6. од 301 до 400 евра 7. од 401 до 500 евра 8. од 501 до 600 евра 9. од 601 до 700 евра 10. од 701 до 900 евра 11. од 901 до 1100 евра 12. од 1101 до 1300 евра 13. од 1301 до 1500 евра 14. од 1501 до 1700 евра 15. од 1701 до 2000 евра 16. од 2001 до 2300 евра 17. Повеќе од 2300 евра 98. Одбива да одговори	dem 15
dem 15	Колку членови во домаќинството се со редовни месечни примања? [ANK] ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ.	____ ''; i (Одбива да одговори)	dem 16
dem 16	Дали имате компјутер во вашето домаќинство? [ANK] ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ.	1. Да 2. Не i (Одбива да одговори)	dem 17
dem 17	Дали имате интернет конекција во вашето домаќинство? [ANK] ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ.	1. Да 2. Не i (Одбива да одговори)	dem 18
dem 18	Дали вие лично поседувате мобилен телефон? [ANK] ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ.	1. Да 2. Не i (Одбива да одговори)	dem 19
dem 19	Дали имате сателитска или кабловска антена во вашето домаќинство? [ANK] ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ.	1. Да 2. Не i (Одбива да одговори)	dem 20
dem 20	Дали некој од вашето домаќинство поседува автомобил? [ANK] ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ.	1. Да 2. Не i (Одбива да одговори)	onlin e_int ro